




МАКЕДОНСКАТА САГА

Од дамнина на почвата на Македонија векувале истакнати војсководители, цареви итн., кои според својата големина ковале пари кои им служеле во трговијата со другите држави. На предната страна од монетите се наоѓал ликот на Александар Македонски, потоа на цар Самуил и на други македонски благородници, а на задната страна бил сместуван грбот или знамето на македонската држава, која се протегала од бреговите на Јадранското Море до Индија. Значи, нивната големина се мерела со пари и со територијална големина. Но, времињата покажаа дека македонската држава е изгрицкана од внатре, односно постојат повеќе историски причини за нејзиниот колапс и пропаст, кој често е поврзан со традиционалното проклетство - предавството. Што ни е поентата? Оваа приказна ни открива две сценарија. Првото го откриваме со виц. Дали сте слушнале дека во Прилеп ќе се гради фабрика за автомобили?

Всушност, многу таква слична порака ни испрати и францускиот министер за надворешни работи, кој куртоазно ја префрли топката - прашајте ги лидерите во Брисел. Тоа значи дека добивме силна шлаканица, која доволно зборува дека сами сме виновни што нè претставуваат вакви политичари. Е, тука сме близу до вториот дел од трагичната драма, која иронично ни минува пред нос, без соодветно да реагираме на сè што ни се сервира.

Во овој момент, водени по инерцијата на настаните, кои ја создадоа добро пласираните информации, не забележуваме дека ни го продаваа златното јајце - ЕСМ. На тој начин, во сопствена земја стануваме кирации на нашата вода и струја, иако за тоа нема наредба (препорака) од Светска банка, која досега во практиката нè советуваше и ни даваше дозвола за вакви скапи проекти. Меѓутоа, и во овој случај, како и во многу примери од порано, интересот ги спои странците и неколкумината домашни политичари, кои секако ќе ги трлаат рацете бидејќи во игра е колачот. Ќе се делат евра и доларчиња. Нели оваа пропаст е слична на онаа со продажбата на Македонски телекомуникации!? Личат јајце на јајце. Зошто сега не трубат фанфарите дека има елементи за сомневање или за невиден грабеж. Зошто ли... зошто не трубат, "трубите или буките" на аларм од големиот срам?

Но, времињата за НО ПАСАРАН минаа. Инаку, за оние помладите, кои не ја познаваат историјата, бидејќи така ја исчистија нашите левоориентирани припадници на црвената роза, оваа порака ја користеа комунистите за време на Граѓанската војна во Шпанија во 1937 година. Сега нивните наследници ја делат и ја распарчуваат душата и нервниот систем на Република Македонија. Нели тоа е безобразлук, кој повторно нè потсетува на комунистите, кои тука некаде близу во 1941 година велеа подобро в гроб, отколку роб. Зошто сега обичниот Македонец го продаваат во робје? Да е Рацин жив (го отпеаа браќата) ќе изрецитираше: Роди се роб, роб биди, роди се скот, скот биди. Скотски цел живот работи, за туѓи бели дворови, копај си црни гробови. За себе р'гај си, за себе маки тргај си.

Зарем не извлековме поука од претходната продажба? Каква ли мака си тргаме од скапиот телефонски импулс? Меѓутоа, очигледно сегашните политичари "се прават на тошо" и ја користат индолентноста на македонскиот народ, па затоа се обидуваат да го продадат и она што остана, за другото ќе немаат шанса. Затоа треба да се сконцентрираме на сегашниот момент, кој е историски и безмалку судбински врзан со македонскиот народ. Тој низ векови бил предаван и продаван, а потоа требало време за да се испили некој - херој (комита), кој ќе се заземе за својот народец и паталец.

И, повторно се враќаме кон маѓепсаниот круг, кој нè внесува во нови црни премрежија, слични на денешните.

"Ај, пуст да би пуст останал животот кучешки" (би пеел Рацин) кога би видел како неговиот македонски народ се подготвува да живее во самракот од XXI век. Тој заборавен од Европа, во зајаданите на Балканот, под газина ламба спие на рогозина, сонувајќи дека некој ден ќе го раздени. Затоа, "Денес над Македонија" ни се раѓа црна месечина, бидејќи го нема Крали Марко, па да удри, удри со боздоганот и сè тоа да го отера во пеколот. Меѓутоа, сè тоа е сон. Ние одамна си го фативме возот "Ориент експрес". Од него нема лесно да се симнеме, бидејќи нашиот билет нè води во еден правец кон Стамбол, а кон Запад е минирана пругата. Бомби крај железничката пруга ни поставуваат нашите политичари, кои всушност не сакаат да имаме правна држава, која би се борела против митото и корупцијата.

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски